

Октомври 2012

Бр.132

FOREVER

MACEDONIA





НАЈДОБРИТЕ РОЛФ КИП



Водечки дистрибутер и татко на две деца, Ролф Кип се вклучи во Форевер во 1995 година и направи пат за амбициозни луѓе ширум светот. Претходно работел како продавач-консултант, а откако е во Форевер, Ролф има заработено речиси 6 милиони евра само од програмата “Дел од профитот” и јасно демонстрира дека потенцијалот за доходи во Форевер е неограничен!

На Ролф не му требаше долго време да стане еден од најголемите дистрибутери на Форевер Ливинг Продактс во целиот свет. Оттогаш тој ја обиколува планетата, ги споделува техниките и инспирира илјадници луѓе. Среќен е со новата сопруга Доминик и умешно ја балансира работата со задоволствата, а голем дел од времето поминува и во интензивно спортување.



Што мислите за глобализирањето на фирмата и Релито во 2013 г. на Хаваите?

Тоа е една од најдобрите идеи на Форевер, бидејќи вистинските лидери сега имаат можност да излезат во светот и да го развиваат својот бизнис без граници. Најкорисното решение за неограничен раст со безгранични можности. Без сомнение Хавајските острови-таа мечтаена дестинација, се идеалното место за првото Глобално рели на Форевер.

Каков беше вашиот живот пред Форевер?

Доста ограничен, со мали можности за развој и доходи. Форевер нуди потполно ново вреднување на работата, личен развој и потенцијал за

доходи. Дури и небото не може да го запре нашиот полет нагоре, а целата планета е наше поле на дејствие.

Како Форевер го промени вашиот живот?

Со прекрасните производи и уникатниот бизнис план, Форевер ми даде можност да работам слободно и независно. Здравствената и физичката состојба ми се завидни благодарение на производите, а уникатниот потенцијал за доходи ме направи не само финансиски независен, туку и неверојатно богат. Работата во компанијата многу ми помогна да израснам како личност.

Како ги постигнавте целите низ годините и какви цели си поставивте за 2012?

Повеќе од 10 години работам посветено на развој на својот бизнис со ФЛП. Уште на почетокот осознав дека можам да ги надмамаш целите, ако се концентрирам на развој и стабилизирање на екипата. Во јануари 2012 се роди нашиот син Александар и јас одлучив да создадам нешто навистина големо за него. Денес Александар е мојата мотивација на истиот начин на кој првиот син Робин ми беше двигател за градење на светски бизнис. Природно е да сакам да земам свој дел од глобалниот профит а и наскоро имам намера да станам Менаџер “Троен Дијамант”.

Можностите со Форевер никогаш не биле подобри и јас сум одлично подготвен за нив!





ЈАС ЌЕ НАПРАВАМ

Пред некој ден размислував за тоа колку често ја слушаме фразата: “Јас ќе се обидам.” Кога ќе обрнете внимание, ќе забележите дека секој околу вас ја употребува. “Јас ќе се обидам да се соочам со моите стравови”. “Јас ќе се обидам да ги постигнам моите цели”. “Јас ќе се обидам да се квалификувам за Chairman’s Bonus”. Дали некогаш сте размислувале што ќе се случи со овие изјави ако зборовите “се обиде” се отстранат? Тоа е како мало чудо! Нивното значење се менува од корен. “Јас ќе се соочам со моите стравови”. “Јас ќе ги постигнам моите цели”. “Јас ќе се квалификувам за Chairman’s Bonus”.

Ова е еден од начините со кои се забавуваме оваа година на нашето завршно и незаборавно Супер рели во Феникс. Поставивме стаклени зидови низ хотелите и ги поканивме дистрибутерите да ги напишат своите стравови, сомнежи и работи за кои сметаат дека ги ограничуваат во нивниот бизнис. Кога ги скршивме стаклените панели за време на квалификационата вечера во четвртот, ние не само што ги здобивме сите стравови кои не враќаат назад, туку и ги поттикнуваме сите да кажат “Јас ќе го направам” наместо “Јас ќе се обидам”. Гостите на вечерата добија кристални плакети со зборовите “ЈАС ЌЕ НАПРАВАМ” напишани на различни јазици. А сите вие кои не присуствувате на вечерата, ве предизвикувам да напишете “ЈАС ЌЕ НАПРАВАМ” и да го додадете тоа на што ќе се посветите следната година. Навраќајте се често на вашето “ЈАС ЌЕ НАПРАВАМ” за да се мотивирате кога стравовите се закануваат да ги попречат вашите цели.

Сакам да споделем со вас некои конкретни идеи како да ги користите вашите “ЈАС ЌЕ НАПРАВАМ” во двигател на успех. Неодамна прочитав една статија во списанието Forbes за тоа како да бидете сигурни дека имате неверојатна кариера. Статијата цитираше неколку идеи во кои јас отсекогаш сум верувал. Првата е дека треба да одвоите време за да размислите за она што го правите. Многу е тешко да се утврди што може да направите за да ги постигнете своите цели, додека не го преиспитате она што веќе го правите. Што треба да се промени и што треба да остане исто? Во годината на “ЈАС ЌЕ НАПРАВАМ” може да биде многу корисно да се направат списоци на работи што ќе ги направите и да ги ставите на видни места.

Следниот чекор е да се отргнете од однесувањето

Претседател и главен генерален директор на ФЛП
Рекс Морган



и верувањата кои може да ве назадуваат. Тоа значи дека мора да се решат какви било стравови или слабости, како што е сомнежот во себе. Ако си кажете дека можете да го направите, многу поверојатно е дека ќе го направите тоа, отколку ако очекувате пораз. Сакам да се сетам на еден цитат од Хенри Форд, “Независно дали мислите дека можете или мислите дека не можете-вие сте во право”. Позитивниот став е решавачки за вашиот успех. Одвојте време за да се подготвите себе си за тој неизбежен внатрешен дијалог. Кога вашиот ум вели: “Не можам да го направам тоа”, бидете сигурни дека располагате со многубројни различни начини да кажете “ЈАС ЌЕ НАПРАВАМ”.

Неодамна слушнав приказна за милионерот Брендон Бурчард. На возраст од 19 години Брендон речиси загина во ужасна сообраќајна несреќа. По многу пребарувања низ душата, Брендон одлучи дека најдобар начин на живот е да се искористи секоја можност и да се однесуваш кон луѓето со почит и понизност. Овој став го инспирирал да создаде бизнис, кој процветал благодарение на фактот што тој не престанал да ги слуша и учи од клиентите, како и да ги користи своите контакти за надминување на своите стравови и постигнување на своите цели. Неговиот пристап бил толку успешен што тој станал најдобро продаван автор и лидер на успешен бизнис. Позитивниот пристап кон животот и работата му овозможиле да каже “ЈАС ЌЕ НАПРАВАМ” наместо “Јас ќе се обидам” Ова е пример од кој сите треба да учиме.

Се надевам дека сите ќе ги сфатите лекциите на Брендон. Животот толку брзо поминува и времето е скапоцено. Не си го губете времето “обидувајќи се”. Наместо тоа, уживајте во секој миг и кажувајте “ЈАС ЌЕ НАПРАВАМ”.

Засекогаш Ваш,
Rex Maughan

Новото поколение



Драги пријатели,

Никогаш нема да престанеме да чувствуваме неверојатно задоволство кога гледаме кај толку многу луѓе околу нас процес на трансформација и развој. Нè допира сјајот во очите на оние кои пред само година или две го започнаа бизнисот со ФорEVER, гледаа сè што се случува и не веруваа дека и нив ги

очекува успех. А денес веќе се на сцената, ги добиваат менаџерските значки и немаат трпение да продолжат напред. Млади луѓе, претприемчиви, спремни и способни да си го променат животот. Луѓе кои откриле бизнис кој им предлага одлична можност да си ги планираат работните ангажмани така што лесно се вклопуваат во нивниот начин на живот и не им пречат на личните задолженија. Луѓе кои претпочитаат да работат разумно и да го искористат системот на ФорEVER Ливинг Продактс, кој комбинира компанија со долгогодишно искуство и докажан професионализам со неверојатни производи за здравје и убавина и ненадминат маркетинг план во светот. Луѓе кои се цврсто решени да го зачуваат и подобрат стилот на живот. Луѓе за кои вртелешката на наемната работа од 8.00 до 17.00 е незамислива, а присуството

во екипа во која се чувствуваат ценети – задолжително.

Сите тие, независно дали во моментот се нови дистрибутери, Асистент Супервизори или Менаџери, сакаме да ги увериме дека го направиле најважниот и правилен избор во својот живот. Имате можност да поседувате сопствен бизнис, лично вие да бидете успешни претприемачи и најважното – имате огромна предност да ја имате поткрепата на ФорEVER Ливинг Продактс. Компанијата поседува искуство и докажан систем, таа ќе ви помага постојано, за да се зголемаат вашите шанси за успех. Постојаниот стремеж на современиот човек за дружење и акумулирање на повеќе пријатели, независно дали станува збор за секојдневни лични контакти или присуство на социјални мрежи, блогови или форуми, е фактор кој ви овозможува уште подобро да го развиете сопствениот бизнис и да го направите составен дел од личните интереси, желби и забава.

Тешко дека има бизнис можност која подобро ги отсликува вредностите и потребите на новата генерација, а и на сите кои во свеста никогаш нема да остарат и секогаш ќе бидат дел од младите и сами ќе одлучуваат за својата сегашност и иднина. Можност која ќе ги исполнит мечтите на секој, но само ако не ги забораваме вечните и непроменети вредности на успехот:

Бидете упорни, повеќе од другите!

Бидете последователни, повеќе од другите!

И никогаш не се откажувајте!

Засекогаш Ваши,
Стефан и Тања Стаеви



FOREVER



Победете ги сезонските вируси со јакнење на вашиот имунитет

За имуниот систем не поседуваме посебен орган, туку тоа е “коалиција” или спрега од разни делови од телото и функции кои покриваат неколку нивоа на нашата одбрана од надворешните и внатрешните процеси или негативни влијанија. Лачењето на слuzницата на носот, влакненцата во носот, себум на кожата па се до Т - клетките, микрофаги и макрофагисе се активира во одбрана на поедини делови на телото или целиот организам.

Најчести причини за слабеење на имунитетот се:

1. Лоши навики – алкохол, пушење и сл. константно го провоцираат имунитетот да ги санира последиците од таквите навики
2. Недоволен одмор и сон
3. Долги медицински третмани и нега (третман со антибиотици и слично)
4. Неадекватна исхрана
5. Стрес

Кога се активира имуниот одговор?

Ако составот на саморегулација не успее да ги санира пореметувањата, тогаш се покренува одбранбениот механизам како “последна линија на фронтот”. Тогаш лимфниот состав, делови од телото зависно од видот на агресорот ќе се активираат и ќе пробаат да го блокираат негативното влијание. Нашето тело е способно да ги препознае влијанијата и да одреди група имуни фактори кои може да го санираат специфичниот агресор, но сепак постојат и случаи кога имуниот систем губи ориентација и го уништува и она доброто.

Што можеме да направиме?

Тешко е да се каже дека постои волшебен пијалок кој сите имуни активности ќе ги подигне на завидно ниво. Најголемо влијание има севкупниот стил на живот. Пред се, тоа е избалансираната исхрана, понатаму многу важно е да се бавиме со физичка





активност и да имаме позитивен став кон животот. Ако нашата склоност кон инфекции е последица на хроничен замор, тогаш треба да пронајдеме начин како да најдеме време за одмор и рекреација. Еве еден можеби необичен совет, нешто за кое ретко размислуваме, но е многу важно, посебно во преодот помеѓу годишните времиња- да се дише на нос, наместо на уста. Нашиот нос има единствен комплетен одговор на аеробните микроорганизми кои можат да го загрозат нашето здравје за разлика од устата која не може да не заштити.

Храна која го јакне имунитетот

Здравата исхрана е безболан начин да се подобри исцрпениот имунитет и да се подобри способноста на телото за борба против инфекции. Еве краток опис што би требало да има во вашата чинија:

- Сладок компир, тиква и морков. Овие намирници се богати со бета-каротен и се борат против инфекции, помагаат во заштита на слузницата на носот, устата, грлото и синусите.
- Лукот има антивирусни и антибиотски својства кои се еднакви на неговиот јак мирис. Лукот ја поттикнува активноста на макрофагите-клетки кои се најдобри во борбата со инфекциите.
- Печурки маитаке и шитаке содржат полисахариди кои го подобруваат имунитетот.



- Банана, бидејќи е богата со витаминот Б6 кој има позитивно влијание на имунитетот.
- Пилешка супа
- Пиперки, брокула, карфиол, домати. Внесувајте храна богата со витамин Ц, најмоќниот од сите антиоксиданти кој стимулира создавање на бели крвни зрнца.
- Јогурт. Тој помага во намалување на кашлица, настинка, кивавица и тешко дишење.

Додатоци на исхрана од ФЛП

- Garlic-Thyme
- Forever Immublend
- Nature`s18
- Aloe Vera Gel
- Absorbent C



FOREVER

SUCCESS DAY 29.09.2012





Алое ден Прилеп 21.09.2012



Алое ден Битола 22.09.2012





FOREVER

Квалификации за септември 2012



Асистент Супервизори

1. Данкови Влатко и Маре - Штип
2. Долдурова Зоица – Радовиш
3. Заневи Георги и Ирина – Скопје
4. Христови Елеонора и Петре – Скопје
5. Јованови Лиле и Ванчо – Радовиш
6. Јовески Светлана и Трајче – Велес
7. Мајсторова Снежана – Неготино
8. Манчевски Тони - Скопје
9. Мојсовски Марија и Љубе – Скопје
10. Пецова Славица – Неготино
11. Радевска Тања – Крива Паланка
12. Рашевски Билјана и Владимир – Велес
13. Стамболиска Јовановска Александра – Крива Паланка
14. Стевковски Драгица и Орце – Скопје
15. Тикови Весна и Косто – Штип
16. Трпевски Сашо и Тодорова Михаела – Тетово
17. Шајноски Миле – Охрид

ДОСТАВА НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАША АДРЕСА ПО БРЗА ПОШТА!!!

Како да порачате:

Испратете ја вашата порачка по факс до ФЛП Скопје (02/2465826) или по имеил: flp@t-home.mk или на тел: 02/2465846.

Наведете ги следните податоци: име и презиме, точна адреса и телефон, вашиот дистрибутерски код, кодови и количини на производи кои ги порачувате.

По извршената уплата, испратете копија од вирманот по факс, или по имеил.

Уплатата ја вршите во корист на: Фореввер Ливинг Скопје
жиро с-ка: 200000875245639
Стопанска Банка-Скопје

Во цел на дознака наведете го бројот на фактурата кој ќе го добиете од ФЛП.

Поштарината ја плаќате лично при достава на пратката.

Квалификации за септември 2012

ТОП 10 - НЕМЕНАЏЕРСКИ БОДОВИ

1. Вера Златковска
2. Славица Донакова
3. Др.Снежана Контра
4. Др.Роза Гелевска
5. Стевица Димовска
6. Катерина Трајчевска
7. Николина Горѓиева
8. Слафко Михајловски
9. Драгица Стевковска
10. Стефан Савевски

ТОП 10 - Вкупен обем

1. Кирил Дрзманоски
2. Слафко Михајловски
3. Славица Донакова
4. Вера Златковска
5. Катерина Трајчевска
6. Др.Снежана Контра
7. Др.Роза Гелевска
8. Стевица Димовска
9. Николина Горѓиева
10. Драгица Стевковска

FOREVER LIVING PRODUCTS - MAKEDONIJA

www.foreverliving.com

ул. Владимир Комаров бб, 1000 Скопје, Р. Македонија;

тел: +389 (0)2 2465846, 2465815;

факс: +389 (0)2 2465826; e-mail: flp@t-home.mk

Содржината на оваа публикација е наменета исклучиво за едукативни цели, а не како трговско средство или материјал поврзан со продажба. За да се избегне вадење на овие информации од контекст, не се препорачува копирање или вадење на дел од публикацијата без претходна дозвола од ФЛП Македонија. Консултирајте се со лекар пред употреба за медицинска цел на било кој од производите.



Квалификувани на прво ниво од промоцијата ЛЕТЕН БИЗНИС ПРЕДИЗВИК:

1. Вера Златковска
2. Николина и Дончо Ѓорѓиеви
3. Стевица и Александар Димовски
4. Славица и Ристо Донакови

Дистрибутерите се квалификувани за патување во Солун за двајца и ќе престојуваат во период од 19 до 21 октомври.

АКТУЕЛНИ ПРОМОЦИИ!!!



ВАЖИ САМО ЗА ДИСТРИБУТЕРИ И АСИСТЕНТ СУПЕРВИЗОРИ:

Во текот на октомври, секој кој ќе има порачки во вкупна вредност од најмалку 1 бод на личен код ќе добие гратис 1 парче од следните производи по избор:

- Relaxation Shower Gel (гел за туширање)
 - Sonya Aloe Balancing Cream (крем со алое)
 - Моливи за очи и усни, сенки за очи и сјај за усни.
- КОЛИЧИНИТЕ СЕ ОГРАНИЧЕНИ!!!!**



Новогодишна лотарија!!!

За секоја порачка во вредност од најмалку 4000 ден добивате 1 купон за Новогодишната лотарија на 8.12.2012. Само уредно приложени купони истата вечер се добитни! Лотаријата традиционално е дел од Новогодишниот SUCCESS DAY кој ќе се одржи во Холидеј Ин.